



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 30 јануари 1974

Скопје

Број 1

Год. XXX

Претплата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

1.

Врз основа на член 3 од Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 21/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ СО КОИ РАСПОЛАГА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските услови и начинот на продажбата на сите монтажни станови со кои располага Извршниот совет.

Член 2

Продажбата на монтажните станови од член 1 на оваа служба ќе ја изврши Заводот за станбено-комунално стопанисување од Скопје под условите и на начинот предвидени со оваа одлука и Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост.

Член 3

Продажбата на станови на носителите на станаарското право, согласно со член 4 од Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост, ќе се врши по пат на непосредно спогодување.

Член 4

Како пазарна цена ќе се смета цената што ќе се утврди во смисла на член 2 од Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост.

Член 5

Купувачот на станот, кој е носител на станаарското право на станот што се продава, е должен да уплати најмалку 30% од пазарната цена на станот како сопствено учество.

Разликата до полната цена на станот на купувачот ќе му се даде како кредит под следниве услови:

— рокот на отплата на кредитот изнесува до 20 години;

— каматната стапка изнесува 2% годишно.

Сопственото учество на купувачот, чии лични приходи по член на домаќинството не преминуваат 500 динари месечно, изнесува 15% од цената на станот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 12-3028/1
6 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

2.

Врз основа на член 69 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА РАСПОРЕДЕНИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1973 ГОДИНА

I

Во Законот за Републичкиот буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ“ бр. 13/73 и 24/73), во билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1973 година, во одделот II — „Општ распоред на приходите“ се вршат следниве измени:

— во ставката „Основна намена 04 — Социјални грижи“, распоредна група „04-2-2 за посебни намени (освен за инвестиции)“, износот на распоредната подгрупа „35.038.965“ се заменува со износот „34.438.965“; износот на распоредната група „38.949.965“ се заменува со износот „38.349.965“, а во „Вкупно основна намена 04“ износот „40.775.965“ се заменува со износот „40.175.965“;

— во ставката „Основна намена 07 — Работа на државните органи“, распоредна подгрупа „07-2-2 за посебни намени (освен за инвестиции)“, износот на распоредната подгрупа „93.175.700“ се заменува со износот „93.505.700“; износот на распоредната група „203.997.700“ се заменува со износот „204.327.700“, а во „Вкупно основна намена 07“ износот „203.997.700“ се заменува со износот „204.327.700“;

— во ставката „Основна намена 19 — Нераспоредени приходи“, распоредна подгрупа „19-2-21 Средства распоредени во тековна буџетска резерва и средства за поставување на нови работници“, износот на распоредната подгрупа „9.600.000“ се заменува со износот „9.870.000“; износот на распоредната група „9.600.000“ се заменува со износот „9.870.000“, а во „Вкупно основна намена 19“ износот „9.600.000“ се заменува со износот „9.870.000“.

II

Во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1973 година се вршат следниве измени:

— во Раздел 2 — Извршен совет на Собранието на СРМ, „глава 1 — Извршен совет на Собранието на СРМ“ позиција 16, распоредна подгрупа „07-2-2 Надоместок на личен доход на избраните лица од Собранието на СРМ и на именуваните од Извршниот совет“, износот „3.250.000“ се заменува со износот „3.410.000“; позиција 17, распоредна подгрупа „07-2-2 Трошоци за директни и специјални телефони“, износот „190.000“ се заменува со износот „215.000“; позиција 18, распоредна подгрупа „07-2-2 Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица“, износот „350.000“ се заменува со износот „380.000“; позиција 19, распоредна подгрупа „07-2-2 Надоместок за надворешни соработници“, износот „80.000“ се заменува со износот „165.000“;

и позиција 20, распоредна подгрупа „07-2-2 Трошоци за прием и пречеци“, износот „300.000“ се заменува со износот „330.000“. Износот на основната намена „13.105.000“ се заменува со износот „13.435.000“; во ставката „вкупно глава 1 (поз. 15 до 27), износот „19.200.000“ се заменува со износот „19.530.000“; во „Вкупно раздел 2 (поз. 15 до 39), износот „31.962.000“ се заменува со износот „32.292.000“; во „Рекапитулација на разделот“ во ставката „за посебни намени“, износот „23.996.000“ се заменува со износот „24.326.000“, а во ставката „Вкупно“ износот „31.962.000“ се заменува со износот „32.292.000“;

— во „Раздел 14 — Републички секретаријат за финансии“, позиција 153, распоредна подгрупа „04-2-2 — Надоместок за социјалното осигурување за исплата на илинденски пензии и пензии признаени според републички прописи“, износот во распоредната подгрупа „3.594.965“ се заменува со износот „2.994.955“, а износот на основната намена „3.594.965“ се заменува со износот „2.994.955“.

Во позиција 225 распоредна подгрупа „19-2-21 Средства за поставување на нови работници“, износот во распоредната подгрупа „2.000.000“ се заменува со износот „2.270.000“; износот на основната намена „9.600.000“ се заменува со износот „9.870.000“ во „Вкупно Раздел 14 (позиции 152 до 227)“, износот „1.240.058.100“ се заменува со износот „1.239.728.100“ во „Рекапитулација на разделот“, во ставката „за посебни намени“ износот „1.236.958.100“ се заменува со износот „1.236.628.100“, а во „Вкупно“ износот „1.240.058.100“ се заменува со износот „1.239.728.100“.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3297/1
25 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

3.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 19 од Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, поради истек на мандатот на:

— м-р Димитар Димитров,
— Живко Тодоровски.

II. За членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. м-р Тодор Пеливанов, предавач на Правниот факултет во Скопје,

2. Рада Груевска, професор во Гимназијата „Цветан Димов“ во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3194/1
12 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

4.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 17 од Статутот на Педагошката академија во Битола, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Советот на Педагошката академија во Битола поради истек на мандатот на:

— Стојмир Ристевски.

II. За член на Советот на Педагошката академија во Битола, со мандат од две години, се именува:

— Трајан Пецалевски, претседател на Општинската конференција на ССРМ во Ресен.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3196/1
12 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

5.

Врз основа на член 42 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65) и член 10 од Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на Педагошката академија во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

I. Се утврдува престанување на функцијата членови на Советот на Педагошката академија во Скопје, поради истек на мандатот, на:

— Стево Зорба,
— Катица Михајлова,
— Добрица Пирговска.

II. За членови на Советот на Педагошката академија во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

1. Селим Гулер, дипл. правник, директор на секторот за организација и развој во „Комуналец“ во Скопје,

2. Киро Поповски, просветен советник во Републичкиот завод за унапредување на школството,

3. Киро Камберски, асистент на Филозофскиот факултет во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3197
12 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

6.

Врз основа на член 67 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци во Скопје, се именуваат:

1. Бранка Циривири, судија за малолетници во Окружниот суд во Скопје,

2. м-р Јаков Лазаревски, предавач на Филозофскиот факултет во Скопје,

3. Мице Алексовски, началник во РСВР — Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3198/1
12 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

7.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за финансии Киро Миленков, поради исполнување услови за пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3205/1
12 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

8.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА

1. Се именува за помошник на претседателот на Републичката комисија за верски прашања Иван Мишевски, началник на Одделението за имотно-правни односи на Собранието на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3422/1
25 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

9.

Врз основа на член 39 став 1 од Основниот закон за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), член 41 став 1 од Законот за стопанските судови („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65) и член 17 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), републичкиот секретар за правосудство донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНО РАБОТЕЊЕ ВО СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ И ВО СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СУДСКИ ДЕЛОВНИК)

Член 1

Во член 187 од Правилникот за внатрешно работење во судовите од општа надлежност и во стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 10/60, „Службен весник на СРМ“ бр. 11/71, 2/72 и 20/73), се додава нов став 6 кој гласи:

„Знакот за конечно решавање ќе се стави и кога процесната постапка е прекината од причини предвидени во член 201 од Законот за процесната постапка а не е продолжена ниту по истекот на една година од денот на прекинувањето“.

Член 2

Во член 194 се додава нов став кој гласи:

„Според одредбите од претходниот став ќе се постапи и кога постапката која е прекината (член 201 од Законот за процесната постапка) ќе се продолжи“.

Член 3

По предметите во процесната постапка која е прекината во смисла на член 201 од Законот за процесната постапка заклучно со 31. XII. 1972 година а не е продолжена, на 31. XII. 1973 година ќе се постапи согласно со одредбите на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на СРМ“.

Број 0301-997
17 декември 1973 година
Скопје

Републички секретар
за правосудство,
Димче Козаров, с. р.

10.

Врз основа на член 80 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО МИЛИЦИЈАТА НА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИМА НА РАБОТА ЛИЦЕ КОЕ НЕМА СРЕДНА ШКОЛСКА СПРЕМА

Член 1

Работните места во милицијата на кои може да се прима на работа лице кое нема средна школска спрема се работните места на кои се вршат работи на патролната дејност, обезбедувањето на определени објекти, управувањето со моторни возила и работи на водич на службено куче, како и работните места на кои се вршат останатите работи во станици на милицијата што се наоѓаат надвор од населеното место каде е седиштето на општинското собрание.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

в. д. Републички секретар,
Јездимир Богдански, с. р.

11.

Врз основа на членот 32 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности што е објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 43/73, Заедничката комисија за општествено договарање во општествените дејности, формирана по одредбите на членот 11 од Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување за основите и мерилата за распределба на доходот и на личните доходи и за општествено насочување на распределбата на доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 24/71), донесува

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А

ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Со одредбите на членот 30 од Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување за основите и мерилата за распределба на доходот и на личните доходи и за општествено насочување на распределбата на доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 24/71) (во натамошниот текст: Законот), како и со одредбите на член 33 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности (во натамошниот текст: Општествен договор), Службата на општественото книговодство е задолжена да се грижи за примена на одредбите од Општествениот договор, самоуправните спогодби и одделните општествени договори и да ги применува за сите отстапувања одредбите од членот 5, 14 и 15 од Општествениот договор. За таа цел сите организации што според Правилникот

за распоредување на корисниците на општествениот имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/62 и 13/65), се распоредени во областите 9 и 0, освен деловните банки и осигурителните организации и организациите што се запишани во регистарот на установите, без оглед на областа во која се распоредени, се должни на организационата единица на Службата на општественото книговодство каде се води нивната жиро сметка да ѝ достават податоци за следење на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и општествениот договор.

2. Податоците од претходната точка, организациите ги доставуваат на организационата единица на Службата на општественото книговодство каде се води нивната жиро сметка, во роковите за поднесување на завршните сметки, на образецот РДо-6 — Пресметка за распределба на доходот односно средствата за распределба на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд и на дел за лични доходи и други лични примања во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности, во 3 примерка и РДо-7 — Пресметка за утврдување на елементите за распределба на доходот на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд и дел за лични доходи и други лични примања, во еден примерок.

3. Организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности можат остварениот доход по завршната сметка за 1973 година да го распределат по исклучокот предвиден со членот 36 став 3 од Општествениот договор, со примена на одредбите од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во организациите на здружен труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/72). Организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности што ќе одлучат остварениот доход по завршната сметка за 1973 година да го распоредат според исклучокот, поднесуваат на организационата единица на Службата на општественото книговодство каде се води нивната жиро сметка, пресметка за распределба на доходот односно средствата за распределба на дел за акумулација и дел за лични доходи според мерилата утврдени со самоуправната спогодба, на образецот РДо-2 и РДо-3, како што тоа е предвидено во Методологијата, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 година.

4. Обрасците РДо-6 и РДо-7 се отпечатени кон оваа методологија и се нејзин составен дел. Образецот РДо-6 ќе биде прилагоден за механографска обработка.

5. Со влегувањето во сила на оваа методологија престанува да важи Методологијата за искажување на потребните податоци од страна на учесниците во самоуправните спогодби, одделните општествени договори и општествениот договор за организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72), освен за организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности што распределбата на доходот по завршната сметка за 1973 година ќе ја извршат по одредбите на членот 36 став 3 од Општествениот договор.

6. Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

4 јануари 1974 година

Скопје

Заедничка комисија
Претседавач,
Ванчо Близнаковски, с. р.

РДо-6

(назив на организацијата)

(место)

(жиро сметка)

(шифра на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

за распределба на доходот односно средствата за распределба на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд и на дел за лични доходи и други лични примања во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности по завршната сметка за 197— година

Ред. бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Износ
1	2	3
1.	Остварен доход односно средства за распределба (реден број 17 кол. 5 од образецот Биланс на успехот односно соодветните редни броеви од завршната сметка на органот на управата за редовна дејност)	
2.	Договорни и законски обврски (реден број 36 до 45 од образецот Биланс на успехот односно соодветните редни броеви од завршната сметка на органот на управата за редовна дејност)	
3.	Доход за распределба односно средства за распределба (реден број 1 минус ред. број 2)	
4.	Средства за лични доходи на избраните и именуваните лица од Собранијата на ОПЗ и нивните извршни органи и од претседателствата на општествено-политичките организации за кои е склучен посебен општествен договор	
5.	Средства што се доделуваат на органите и организациите со посебна намена за инвестиции и опрема	
6.	Средства што се наменски доделуваат на здравствените работни организации за вонредните интервенции во случаи на епидемии	
7.	Остаток на доходот за распределба односно средствата за распределба (реден број 3 минус реден број 4, 5 и 6)	

РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ ОДНОСНО СРЕДСТВАТА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА

- | | | |
|-----|--|--|
| 8. | За проширување на материјалната основа на здружениот труд (реден број 6 или 11 под II односно реден број 4 под III од образецот РДо-7) | |
| 9а. | За бруто лични доходи и други лични примања (реден број 5 односно 10 под II од образецот РДо-7) | |
| 9б. | За бруто лични доходи и други лични примања (реден број 3 под III од образецот РДо-7) | |

1	2	3
10.	Издвоено за лични доходи и други лични примања (реден број 46 и 47 од билансот на успехот односно соодветните редни броеви од завршната сметка на органот на управата за редовна дејност)	
11.	Негативна разлика — повеќе издвоени средства за лични доходи и други лични примања (реден број 10 минус 9а односно 9б)	
12.	Позитивна разлика — помалку издвоени лични доходи и други лични примања (реден број 9а односно 9б минус 10)	
13.	Исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 7 под II од образецот РДо-7)	
14.	Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 13 минус 9а од образецот РДо-6 односно реден број 8 под II од РДо-7, или реден број 13 минус 9а односно реден број 12 под II од образецот РДо-7, или реден број 13 минус 9б од овој образец односно реден број 5 под III од образецот РДо-7)	
15.	Негативна разлика по завршната сметка од претходната година (реден број 11 од образецот РДо-2 односно реден број 14 од овој образец за претходната година).	
16.	Вкупен износ — негативна разлика по завршната сметка од тековната година и од претходната година (реден број 14 плус реден број 15)	
17.	Број на лица на кои е исплатен просечен личен доход над максималниот износ утврден според член 12 од Општествениот договор	

Дата

Раководител
на сметководството,

Директор,

ЗАБЕЛЕШКА:

- износите во колоната 3 се искажуваат во цели динари со пари, според објасненијата дадени во заградата;
- на редниот број 4 се искажуваат средствата за лични доходи на избраните и именуваните лица од Собранијата на ОПЗ и од претседателствата на општествено-политичките организации за кои е склучен одделен општествен договор доколку средствата се содржани во доходот за распределба, односно во средствата за распределбата („Службен весник на СРМ“ бр. 44/72);
- на редниот број 5 се искажуваат средствата што се доделуваат на органите и организациите со посебна намена доколку средствата се содржани во доходот за распределба односно во средствата за распределба;
- во доходот за распределба не влегуваат средствата за финансирање на акционите програми во здравството што се доделуваат со акредитиви од страна на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и Собранијата на општините;
- реден број 15 го пополнуваат организациите од општествените дејности и органите на управата што со примена на мерилото за распределба на доходот според завршната сметка од претходната година утврдиле негативна разлика на повеќе исплатени лични доходи и други лични примања;
- редниот број 9а се пополнува во случаи на примена на член 4 или член 5 од Општествениот договор, додека редниот број 9б се пополнува во случај на примена на член 14 од Општествениот договор односно кога организацијата не склучила самоуправни спогодба.

РДо-7

(назив на организацијата)
(место)
(жиро сметка)
(шифра на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

за утврдување на елементите за распределба на доходот на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд и дел за лични доходи и други лични примања по завршната сметка за 197— година

I. УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА УСЛОВНО НЕКВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ СО ПРИМЕНА НА ПОНДЕРАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ОД ЧЛЕНОТ 7 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ	Прос. месеч. бр. на вработените	Коеф. од Општест. догов. (чл. 7 ст. 1)	Се (кол. 2×3)	Прос. мес. број на вработ. со бениф. стаж, на реизборност и др.	Зголемен коеф. според чл. 7 од Општ. договор	Се (кол. 5×6)	Вкупно (кол. 4+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
неквалификувани		1,00					
полуквалификувани		1,25					
квалификувани		1,50					
висококвалификувани		1,92					
ниже стручно		1,32					
средно стручно		1,92					
више стручно		2,30					
високо стручно		2,85					
специјалисти и магистри		3,15					
доктори на науки		3,50					

ВКУПНО:

II. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА ДЕЛ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДЕЛ ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА КАЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ КОИ СКЛУЧИЛЕ САМОУПРАВНА СПОГОДБА

1. Број на условно неквалификуваните работници (број од колоната 8 под вкупно во делот I од овој образец) _____

а — Примена на член 4 од Општествениот договор

2. Просечен бруто личен доход по УНР во стопанството остварен според завршните сметки во претходната година (податокот што го утврдува и објавува СОК) _____
3. Стапка на предвидениот пораст на личните доходи според Резолуцијата за општествено-економскиот развој на Републиката за тековната година (податокот што го објавува Заедничката комисија за општествено договарање) _____
4. Просечен бруто личен доход по УНР во стопанството зголемен со стапката на предвидениот пораст на личните доходи

$$\text{реден број 2} \times \text{реден број 3}$$

$$(\text{реден број 2} + \frac{\text{реден број 2} \times \text{реден број 3}}{100})$$

5. Дел од доходот за распределба односно средствата за распределба што може да се распредели за лични доходи и други лични примања (реден број 1 × реден број 4) _____
6. Дел од доходот за проширување на материјалната основа на здружениот труд (реден број 7 од образецот РДо-6 минус реден број 5 од овој образец) _____

7. Исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 4 и 5 од билансот на успехот — посебни податоци колона 4 односно соодветни редни броеви од завршните сметки на органот на управата за редовна дејност, што се однесуваат за односната година) _____
8. Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 7 минус реден број 5 од овој образец) _____

Б — Примена на член 5 од Општествениот договор

9. Исплатен бруто личен доход по УНР според завршната сметка од претходната година (реден број 13 од образецот РДо-2 односно реден број 7 : со реден број 1 од овој образец за претходната година) _____
10. Дел од доходот за распределба што може да се распредели за личните доходи и други лични примања (реден број 1 × реден број 9) _____
11. Дел од доходот за проширување на материјалната основа на здружениот труд (реден број 7 од образецот РДо-6 минус реден број 10 од овој образец) _____
12. Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 7 минус реден број 10) _____

III. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА ДЕЛ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДЕЛ ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА КАЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ ШТО НЕ СКЛУЧИЛЕ САМОУПРАВНА СПОГОДБА

1. Број на условно неквалификуваните работници (бројот од колоната 8 под вкупно во делот I од овој образец) _____
2. Просечен бруто личен доход по условно неквалификуван работник во организацијата исплатен со примена на мерилото за распределба на доходот според завршната сметка од претходната година (реден број 13 но не повеќе од реден број 86 од образецот РДо-2 поделен со бројот во колоната 6 под вкупно од образецот РДо-3 под I односно реден број 2 под III од образецот РДо-7 за претходната година) _____
3. Дел од доходот за распределба односно средствата за распределба што може да се распредели за лични доходи и други лични примања според членот 14 од Општествениот договор (реден број 1 помножен со редниот број 2) _____
4. Дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд (реден број 7 од образецот РДо-6 минус реден број 3 под III од овој образец) _____
5. Негативна разлика — повеќе исплатени лични доходи и други лични примања (реден број 13 од образецот РДо-6 минус реден број 3 од овој образец) _____

Дата

Раководител
на сметководството,

Директор,

ЗАБЕЛЕШКА:

Во делот I се искажува:

- во колоната 2, просечниот број на вработените без бенифициран стаж, на работниците чии работни места не се реизборни и на уметниците што не добиле сојузни и републички награди за остварување на полето на уметноста;
- во колона 5, просечниот број на вработените со бенифициран стаж, работни места што се на реизборност и на уметниците што добиле сојузни и републички награди за остварување на полето на уметноста;
- просечниот број на вработените во колона 2 и 5 се утврдува според вкalkулираните часови на работа во текот на годината или врз основа на положбата на работниците на крајот на месецот (реден број 10 односно реден број 11, колона 4 од образецот биланс на успехот односно соодветни редни броеви од завршната сметка на органите на управата за бројот на вработените);
- зголемениот коефициент во колона 6 се добива според член 7 од Општествениот договор кога коефициентите од колона 3 се зголемат за процентот на бенифицираниот стаж за работните места за кои се бара реизборност и работните места на уметниците и така зголемениот коефициент се внесуваат во колона 6;
- податоците во колоната 2 до 8 ќе се искажуваат со два децимала по структура на вработените.

Во делот III:

- делот III го пополнуваат само организациите на здружен труд и работните заедници во општествените дејности што не склучиле самоуправна спогодба.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО

1.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 4 став 1 точка 3 и член 81 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Тетово, на својата седница одржана на ден 13. XII. 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за подрачјето на Заедницата на здравственото осигурување — Тетово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1. за осигурениците-земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) се плаќаат:

а) по стапка од 7% на катастарски приход во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 5%, и

— стапката на придонесот за правата кои Заедницата сама ги утврдува од 2%;

б) по 120,00 динари за домаќинство, во кој износ се содржани:

— износ од 67,80 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 52,20 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува;

в) по 20,00 динари за секое осигурено лице во кој износ се содржани:

— износ од 11,50 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 8,50 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува.

2. За осигурениците-земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 120,00 динари за домаќинство во кој износ се содржани:

— износ од 67,80 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 52,20 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува;

б) по 20,00 динари за секое осигурено лице по кој се содржани:

— износ од 11,50 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— износ од 8,60 динари на име придонес за правата што Заедницата сама ги утврдува.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО

Бр. 0204-1195
13 декември 1973 година
Тетово

Претседател,
Акиф Ферати, с. р.

2.

Врз основа на член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и членот 96 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во Тетово, на својата седница одржана на 13. XII. 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 1974 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиски средства за финансирање на проширената репродукција во здравствените работни организации во 1974 година да се издвојува средства во фондот за унапредување и развој на здравствената служба во височина од 4,00% од основната што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО

0204 број 1195
13 декември 1973 година
Тетово

Претседател,
Акиф Ферати, с. р.

3.

Врз основа на член 113 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и членот 43 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во Тетово, на својата седница одржана на 13. XII. 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на приходите и расходите на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во Тетово за 1974 година кој содржи:

Задолжителни видови на здравствена заштита

— вкупни приходи	5.849.600 дин.
— вкупно издвојување	506.000 дин.
— приходи по издвојување	5.343.600 дин.
— вкупни расходи	5.343.600 дин.

Права од здравствената заштита што заедницата сама ги утврдува

— вкупни приходи	1.887.200 дин.
— вкупно издвојување	163.200 дин.
— приходи по издвојување	1.724.000 дин.
— вкупни расходи	1.724.000 дин.

II

Средствата (приходите и расходите) искажани во посебниот дел на финансискиот план претставува составен дел на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО**

0204 број 1195
13 декември 1973 година
Тетово

Претседател,
Акиф Ферати, с. р.

4.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и членот 92 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Тетово, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците во Тетово, на својата седница одржана на 15. XII. 1973 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА
ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА
ЗА 1974 ГОДИНА**

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидноста во извршувањето на обврските спрема осигурениците, здравствените работни организации и другите организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Тетово, ќе издвојува средства во резервен фонд.

II

Задолжителната резерва во 1974 година ќе се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување по стапка од 4,15%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО**

0204 број 1195
15 декември 1973 година
Тетово

Претседател,
Акиф Ферати, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителот Дамјан Горев од Скопје, ул. „795“, блок 2, влез 4, стан бр. 6 — Топанско Поле, против тужената Проша Горева од село Вишње, Грција, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Проша Горева во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во

судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ја застапува до завршувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 497/73. (173)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Ристик Јулијана од Скопје, против тужениот Живан Ристик од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Живан Ристик, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да ја достави својата сегашна адреса.

Во колку во определениот рок не се јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му биде поставен старател, кој ќе го застапува во спорот за развод на брак.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 963/69. (176)

Пред Окружниот суд во Скопје, покрената е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ружа Петровиќ, род. Костовска, од Скопје, ул. „464“ бр. 132/5, против тужениот Александар Петровиќ, кој порано живеел во Скопје а сега е со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Александар Петровиќ, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави на судот лично или писмено и да ја соопшти сегашната своја адреса. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 590/73. (1)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Гашиќ Лилјана од Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 33, против тужениот Гашиќ Ѓорѓи од Скопје, сега со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужениот Гашиќ Ѓорѓи да се јави во судот и ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му биде определен старател во смисла на член 77 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 841/73. (2)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка по правната работа на тужителот Трпчевски Благоја од Тетово, ул. „Иво Рибар“ бр. 419, против тужената Трпчевска, родена Смилевска Александра од Тетово, а сега со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужената Трпчевска Александра, да се јави во судот или да ја соопшти својата сегашна адреса во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, во колку тужената не се јави, ќе ѝ биде определен привремен старател кој ќе ја застапува во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1647/73. (3)

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката Петрија Арслан, родена Стојанова од Скопје, ул. „Никола Тримпаре“ бр. 31, поднесе тужба за развод на брак, против тужениот Арслан-Каракаш Решат, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Арслан-Каракаш Решат во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот лично или да ја соопшти својата сегашна адреса. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси по овој предмет.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 699/73. (3)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Милојков Наум од Ресен, ул. „29 Ноември“ бр. 65, поднесе тужба до овој суд за поништување на бракот, против Милојкова Лознана од Детроит, сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен

весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истата ќе и биде определен застапник по службена должност. Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 79/73. (181)

При овој суд заведен е спор по тужбата на Ангелина Котевска од Скопје против Лазор Симонски од село Зашле, Демир Хисар, сега со непозната адреса во Австралија, за развод на брак. Поради тоа на тужениот, согласно член 77, став 2, точка 4 од ЗПП, му е поставен привремен застапник адвокат Илија Кочовски од Битола, кој ќе го застапува со сите права и должности на законски застапник сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 823/73. (4)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен спор по тужбата на тужителот Хамити Мазмама Изаир од с. Пирок, против тужениот Мифтари Нијази и др. од с. Челопек, сега со непозната адреса, за долг во вредност од 18.000 динари.

Се повикува тужениот Нијази Мифтари од село Челопек, а сега со непозната адреса, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и тоа лично во судот или да ја соопшти својата адреса или да определи свој полномошник. Доколку во определениот рок не се јави ќе му биде определен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 182/73. (177)

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен спор по тужбата на тужителот Ајвази Ајвазов Цемаил од Тетово, против тужениот Демири Адемев Селан од Тетово, а сега со непозната адреса во Германија, за исполнување на договор, вредност 1.500 нови динари.

Се повикува тужениот Демири Адемев Селан да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој застапник. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде поставен старател кој ќе го застапува до завршувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 935/71. (178)

Тужителот Сотиров Крсто од село Теарце поднел до Општинскиот суд во Тетово тужба за раскинување на договор за доживотна издршка, против тужениот Тодороски Крстов Вранко од село Теарце, а сега со непозната адреса во САД.

Бидејќи тужениот Вранко сега е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во судот или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде определен старател по службена должност.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 532/73. (179)

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба од страна на тужителите Кочоски Иљо од село Јегуновце и др. против тужените Богоевски Александар и Томоски Борис од село Јегуновце и др. за владение, вредност 500 динари.

Се повикува тужениот Борис Томоски од село Јегуновце, а сега со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или да ја соопшти својата адреса или да определи свој застапник. Доколку во определениот рок не се јави во судот ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1432/72. (180)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Крајка Целил Екрем, работник, бивш од Дебар, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар. Појавениот наследник Есмае Амедан Врлаку кој е со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикува во рок од една година по објавувањето на овој оглас, да се јави лично пред судот за давање на наследничка изјава или таква да испрати на судот. Во спротивно оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 12/72 од 27. XII. 1973 година. (5)

По оставината на покојниот Марке Азис Рамадан, земјоделец, бивш од село Тараник, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар. Појавениот наследник Улвије Луше, кој е со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикува во рок од една година по објавувањето на овој оглас, да се јави лично пред судот за давање на наследничка изјава или таква да испрати на судот. Во спротивно оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 15/71 од 28. XII. 1973 година. (6)

По оставината на покојниот Марке Абдула Селман, земјоделец, бивш од село Тараник, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар. Појавениот наследник Рефик Марке кој е со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикува во рок од една година по објавувањето на овој оглас, да се јави лично пред судот за давање на наследничка изјава или таква да испрати на судот. Во спротивно оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 17/71 од 28. XII. 1973 година. (7)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. II. 1973 година, рег. бр. 40/70, книга I е запишано следното: Откупната станица во Битола, на Трговското претпријатие „Обнова“ — Осиек, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Обнова“ — Осиек од 16. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 139/73. (687)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. I. 1973 година, рег. бр. 30/69, книга II е запишано следното: Заводот за урбанизам и архитектура и станбено-комунално стопанисување — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради тоа што истиот прерасна во установа, рег. бр. 1/73.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Заводот за урбанизам и архитектура и станбено-комунално стопанисување — Охрид, број 02-281/1 од 28. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 51/73. (692)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. II. 1973 година, рег. бр. 8/72, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Погонот за производство и изградба „Електромонтажа“ — Ох-

рид (Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице), на Претпријатието за дистрибуција и производство на електрична енергија на СРМ „Електромакедонија“ — Скопје, уште со: изготвување на техничка документација, инвестициони програми и проекти; производство на електро-опрема и изработка на челични конструкции.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 100/73. (693)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. II. 1973 година, рег. бр. 72/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Петроски Љагоја, досегашен директор на Земјоделската задруга „Кајмакчалан“ — село Бач, Битолско.

Се овластува Дилевски Стојче, в.д. директор, покрај досегашниот потписник Стефановски Миле, да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 182/73. (719)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12. II. 1973 година, рег. бр. 1/73, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделското стопанство „Градинар“ — Охрид, уште со: производство на градинарски и ратарски култури, овошје, млеко, месо, расплоден добиток и останати земјоделски производи; да врши преработка на свои и други откупени земјоделски производи; да врши откуп на сите земјоделски производи од физички и правни лица на своето подрачје и надвор од него; да врши и промет, на мало и големо, со сите видови земјоделски производи, преработки од земјоделски производи, јужно овошје и зачини; промет на мало и големо со индустриски прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, вештачки гудрива, хемиски средства, алати и помали земјоделски машини; да врши услуги со своите земјоделски машини на правни и физички лица, по потреба да дава репроматеријали на своите кооперанти и други производители.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Градинар“ — Охрид, број 02-82 од 5. II. 1973 година и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид, Уп. бр. 04-390 од 9. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 97/73. (695)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. II. 1973 година, рег. бр. 8/72, книга II е запишано следното: Претпријатието за изградба и монтажа на далеководи „Далеководи“ — Скопје се присоединува кон Погонот за производство и изградба „Електромонтажа“ — Охрид (Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице), на Претпријатието за дистрибуција и производство на електрична енергија во СРМ „Електро-Македонија“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката, донесена по пат на референдум, од Претпријатието за изградба и монтажа на далеководи „Далеководи“ — Скопје број 1468 од 28. XII. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Далеководи“ — Скопје број 137 од 13. II. 1973 година и одлуката на Погонот „Електромонтажа“ — Охрид број 02-394 од 9. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 131/73. (697)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. III. 1973 година, рег. бр. 5/58, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската

задруга „Сапунџица“, село Нижеполе, Битолско, уште со угостителска дејност.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет (задружен совет), број 24 од 25. I. 1973 година и уверението од Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Битола, бр. 04-235/1 од 27. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 158/73. (720)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. III. 1973 година, рег. бр. 5/68, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Градежно-занаетчиското претпријатие „Уметност“ — Битола уште со изведување на градежни објекти на приземје и спрат.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Градежно-занаетчиското претпријатие „Уметност“ — Битола, број 01-2 од 12. II. 1972 година и уверението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Битола, 04-441/1 од 18. IX. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 162/73. (721)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. II. 1973 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано следното: Продавницата број 8 во Битола, на Модната конфекција „Солидност“ — Прилеп, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Модната конфекција „Солидност“ — Прилеп, број 02-2804 од 13. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 135/73. (722)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. III. 1973 година, рег. бр. 19/70, книга I е запишано следното: Електромеханичкиот сервис — Битола, на улица „Иван Милутиновиќ“ бр. 100, на Филијалата во Битола на Деловното здружение „Агро Македонија“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на Извршниот одбор на Деловното здружение „Агромакедонија“ — Скопје, број 1021/2 од 7. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 184/73. (723)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. III. 1973 година, рег. бр. 14/64, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Тунта Наум, досегашен раководител на Продавницата во Охрид, на Комбинатот „Југопластика“ — Сплит.

Се овластува Стојковски Целе, раководител, да ја потпишува продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 102/73. (725)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1. III. 1973 година, рег. бр. 10/72, книга II е запишано следното: Се менува статусот на посебната деловна единица — Продавница „Билјана“ — Охрид (без својство на правно лице), на Трговското претпријатие на големо и мало „Фото центар“ — Скопје и се изедначува со другите продавници на претпријатието и организационо влегува во состав на Економската единица по акустика.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Фото центар“ — Скопје, број 110-602 од 18. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 138/73. (726)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. III. 1973 година, рег. бр. 35/72, книга I е запишано следното: Продавницата во село Дебреште, Прилеп, на Пословното здружение „Пољопривреда“ — Нови Сад, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, бидејќи истата ја презема Трговското земјоделско претпријатие „Македонија“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на управниот одбор на Работното здружение „Пољопривреда“ — Нови Сад од 25. II. 1973 година и одлуката на работничкиот совет на Трговското земјоделско претпријатие „Македонија“ — Скопје, број 3118 од 31. I. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 108/72. (729)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. III. 1973 година, рег. бр. 26/72, книга II е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Ресен, на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Београд, Боримечковски Киро, е разрешен од должност. За раководител е поставена Ставрева Зора.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 164/73. (731)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. III. 1973 година, рег. бр. 53/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Погонот во село Моришта, Струга, на Фабриката за тули и керамида „Рекорд“ — Моришта, Бунчевски Лазар е разрешен од должност. За раководител е поставен Пануш Ојлески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 163/73. (733)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. III. 1973 година, рег. бр. 22/61, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 14 во село Мислешево, Струга, на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга, уште со продажба на вештачки губрива, зрнеста храна, брашно и трици, како и сувомесни и млечни производи и смрзната риба.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга, бр. 02-3466 од 16. XI. 1972 година и решението на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга, број 08-1944/1 од 3. II. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 156/73. (734)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. III. 1973 година, рег. бр. 9/67, книга II е запишано следното: Продавницата број 2 во Струга, на Винарската визба — Охрид, на „Словенија вино“ — Љубљана, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Винарската визба — Охрид на „Словенија вино“ — Љубљана, број 208 од 6. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 183/73. (735)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при Заводот за деца и младинци со оштетен вид — Скопје, распишува

КОНКУРС

за прием на 1 лекар офталмолог и 1 лекар педијатар или интернист на определено работно време, со работно време од 4 часа неделно.

Настап на работа веднаш. (1543)

Управниот одбор на НИК „Наша книга“ — Скопје, распишува

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

— директор на ООЗТ за економска пропаганда „Македонија-публик“ — назначување

Услови: Кандидатите треба да имаат завршено економски факултет и најмалку пет години работен стаж или лице со виша наобразба и најмалку десет години работен стаж во економска струка од кои пет години на раководни работни места.

Молби со потребните документи и куса биографија се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (36)

Советот на Медицинскиот центар — Титов Велес, на седницата одржана на 11. XII. 1973 година, а на основа член 45 од Статутот на Медицинскиот центар — Титов Велес, распишува

КОНКУРС

за именување — реизбор на началници на службите на Медицинскиот центар — Титов Велес и тоа:

1. Началник на службата за општа медицина
Услови:

— завршен медицински факултет
— 8 години работно искуство како лекар

2. Началник на службата за брза помош
Услови:

— завршен медицински факултет
— 8 години работно искуство како лекар

3. Началник на службата за снабдување на крв и крвни деривати

Услови:

— завршен медицински факултет и положен специјалистички испит по интерни болести;
— 5 години работно искуство како лекар-специјалист.

4. Началник на службата за превентивна здравна заштита

Услови:

— завршен медицински факултет, положен специјалистички испит од една од гранките на превентивната медицина и 5 години работно искуство како лекар-специјалист; или
— лекар од општа практика и 8 години работно искуство како лекар.

5. Началник на лабораториска служба

Услови:

— завршен фармацевтски факултет — специјалистички испит по клиничка биохемија;

— 5 години работно искуство како специјалист.

6. Началник на службата за заштита на жената

Услови:

— завршен медицински факултет, положен специјалистички испит по гинекологија со звање примариус, или

— положен специјалистички испит по гинекологија со 5 години работно искуство како лекар-специјалист.

7. Началник на службата за заштита на децата

Услови:

— завршен медицински факултет, положен специјалистички испит по педијатрија со звање примариус, или

— положен специјалистички испит по педија-трија со 5 години работно искуство како лекар-специјалист.

8. Началник на службата за заразни заболувања

Услови:

— завршен медицински факултет, положен специјалистички испит по инфективни болести со звање примариус, или

— положен специјалистички испит по инфективни болести со 5 години работно искуство како лекар-специјалист.

9. Началник на службата за внатрешни болести

Услови:

— завршен медицински факултет, положен специјалистички испит по интерни болести со звање примариус, или

— положен специјалистички испит по интерни болести со 5 години работно искуство како лекар-специјалист.

10. Началник на службата за ОРЛ

Услови:

— завршен медицински факултет, положен специјалистички испит по специјалноста ОРЛ со звање примариус, или

— положен специјалистички испит по специјалноста ОРЛ со 5 години работно искуство како лекар-специјалист.

11. Пом. директор на Медицинскиот центар — Титов Велес

Услови:

— дипломиран правник со 8 години работно искуство на раководно работно место, или

— правник со 10 години работно искуство на раководно работно место.

Рокот на конкурсот е 15 дена од објавувањето. Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Кандидатите пријавите ќе ги поднесуваат до општиот оддел на Медицинскиот центар — Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 2. (37)

Работничкиот совет при ОЗТ „Градски кина“ — Скопје, распишува

КОНКУРС

за именување директор на ОЗТ (реизбор)

Услови: Покрај сите општи услови предвидени со Законот и Статутот на претпријатието, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има виша школска подготовка и 5 години практика во кинематографијата, или средна стручна подготовка и 20 години практика во кинематографијата, или средна стручна подготовка и 10 години практика на раководно работно место во стопанството чии предмет на пословањето е филмот, или висококвалификуван работник кино-струка со 20 години практика на кинематографијата, од тоа најмалку 10 години практика на раководно работно место во кинематографијата;

2. на раководното работно место да има покажано организациони и стручни способности;

3. да не е осудуван за стопански престап и кривично дело;

4. да не е под истрага;

5. да поседува општествени и морално-политички квалитети.

Со пријавата кандидатот мора да приложи:

а) препис на свидетелството за школска и стручна подготовка;

б) потврда за должината на работниот стаж и движењето на кандидатот во текот на своето работење;

в) потврда дека не постојат пречки за именување предвидено во член 134 од Законот за кандидирање и упис во судскиот регистар на ОЗТ;

г) општа лична и работна биографија.

Непотполните и неблаговремените пријави нема да се земаат во разгледување.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот на адреса: Претпријатие за прикажување на филмови „Градски кина“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 10. (41)

Шумарскиот институт — Скопје распишува

КОНКУРС

за избор на следните звања:

1. Во отсекоот за подигање и одгледување на шумите

— еден асистент

2. Во отсекоот за педологија и микробиологија со исхрана на шумските почви

— еден научен соработник

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за организација на научните дејности.

Пријавите се поднесуваат до Шумарскиот институт — Скопје, ул. „Енгелсова“ бр. 2, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата треба да се приложи:

— куса биографија,

— препис од дипломата за завршен факултет,

— за кандидатот по точката 2 препис од дипломата за академски степен,

— список на научните и стручните трудови, како и самите трудови. (42)

Конкурсната комисија при Училиштето за медицински сестри и акушерки — Штип, распишува

КОНКУРС

за прием на еден професор по англиски јазик

Кандидатот треба да има завршено филозофски факултет — група англиски јазик и да ги исполнува општите услови предвидени со ОЗРО.

Кон молбата таксирана со 2,00 динари, кандидатот треба да ги достави и сите потребни документи за засновање на работен однос по ОЗРО.

Некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (43)

Советот на факултетот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, распишува

КОНКУРС

за еден хонорарен наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач, доцент или предавач за предметот Основи на марксистичката филозофија

Услови:

а) завршен филозофски факултет, група филозофија и соодветно академско или наставничко звање;

б) завршен факултет на кој што филозофијата се слушала најмалку 4 семестри и соодветно академско звање;

в) завршен факултет од областа на општествените науки, соодветно академско звање и положен испит по филозофија на филозофскиот факултет, група филозофија, според посебна програма во обем од 4 семестри;

г) завршен факултет од областа на општествените науки, соодветно академско звање и објавено значајни научни и стручни трудови од областа на филозофијата;

д) завршен факултет со здобиено звање магистер по филозофија.

Пријавите во четири примероци, од кои едната таксирана со 2 динари таксени марки се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (44)

Врз основа на член 89 точка 13 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје и член 44 точка 10 од Законот за високото школоство на СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- Еден асистент по предметот биохемија
- Еден асистент по предметот физиологија
- Три асистенти по предметот судска медицина
- Еден наставник (во сите звања) по предметот фармакологија
- Еден вонреден професор по предметот патолошка анатомија
- Еден вонреден професор по предметот патолошка физиологија
- Еден виш стручен соработник по предметот патолошка физиологија
- Еден стручен соработник по предметот фармакологија
- Еден наставник (во сите звања) по предметот анатомија
- Еден вонреден професор по предметот хистологија и ембриологија
- Еден асистент по предметот болести на устата
- Два асистенти по предметот ортопедија на заби и вилицы
- Еден асистент по предметот офталмологија
- Еден асистент по предметот дерматовенерологија
- Еден асистент по ортопедија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје и Законот за високото школоство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65).

Молбите комплетирали со сите документи се поднесуваат до Медицинскиот факултет — Скопје. Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето. (45)

Врз основа на Одлуката донесена од Советот во потесен состав на Специјалната болница за ТБЦ — Јасеново, Титоввелешко, на својата II-ра редовна седница, одржана на 14. I. 1974 година, Болницата распишува

КОНКУРС

за упатување на специјализација на еден лекар по специјалноста Микробиологија со паразитологија

Услови:

Кандидатите по конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да имаат завршен медицински факултет и обавен задолжителен лекарски стаж (приправнички);

— положен стручен испит;

— познавање на еден странски јазик.

Предност при изборот имаат кандидатите вработени во оваа болница.

На избраниот кандидат по овој конкурс, за време на специјализацијата му припаѓа личен доход во висината определена со Правилникот за распределба на личните доходи или одделната одлука донесена за оваа цел од Советот во потесен состав на Болницата.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација да се достават до Советот во потесен состав на Болницата. Некомплетираните документи нема да се земаат во предвид за решавање. (46)

Врз основа на член 124 од Статутот и член 13 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд на Трговското претпријатие на големо и мало „Нова трговија“ — Кратово, Кон-

курсната комисија за избор и реизбор на раководни работни места, распишува

КОНКУРС

за избор на раководно работно место шеф на Комерцијалното одделение

Покрај општите услови предвидени во Законот за меѓусебните односи во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

а) Економски факултет со 1 година работно искуство, или

б) Виша економска школа — комерцијален смер со 2 години работно искуство.

Кандидатите се должни кон пријавата да ги приложат потребните документи.

Пријавите со некомплетираните документи нема да се земаат во предвид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со прилозите се поднесуваат на горната адреса. (47)

Советот на Високата музичка школа во Скопје врз основа на Одлуката од 17. I. 1974 година, член 44 точка 10 од Законот за високото школоство на СРМ, член 1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за начинот на пополнување на работните места со неполно работно време, распишува

КОНКУРС

за избор на наставници и стручни соработници и тоа:

1. Еден постојан наставник во сите звања или стручен соработник по предметот Сценски движења со акробатика;

2. Еден хонорарен наставник во сите звања или хонорарен стручен соработник по предметот Основи на марксистичката филозофија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото школоство на СРМ. Покрај пријавата таксирана со 2 динара, кандидатите треба да поднесат диплома за завршен факултет и кратка биографија. Предност имаат кандидати со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност.

Молбите со документи да се поднесат до Секретаријатот на Високата музичка школа во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

За поблиски информации кандидатите можат да се обратат на телефон број 51-937. (48)

Советот на ООЗТ Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје, на својата седница одржана на 12. XII. 1973 година, врз основа на одлуката број 1834 и Статутот на Клиниката

распишува

КОНКУРС

за пополнување на две работни места на одделенски лекари-специјалисти

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

1. Општите услови предвидени со закон

2. Да се лекари специјалисти — офталмолози

3. Да поседуваат морално-политички квалитети

Молбите со документите за школската и стручната спрема да се доставуваат до архивата на Клиниката во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (49)

Врз основа на член 52 од Статутот на Фабриката за декоративни ткаенини „Карпош“ — Крива Паланка, Конкурсната комисија распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место комерцијален директор и реизбор на работното место финансиски директор

Услови: Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и овие посебни услови:

— да имаат завршено економски факултет и работно искуство над 5 години на раководно работно место,

— да поседуваат морално-политички квалитети.

Пријавите со сите документи се доставуваат до Конкурсната комисија при Фабриката за декоративни ткаенини „Карпош“ — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Непотполните и неблагоприятни пријави нема да се земаат предвид при разгледувањето. (1544)

Врз основа на член 89 точка 13 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје и член 44 точка 10 од Законот за високото школоство на СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,

распишува КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- Еден асистент по предметот дерматовенерологија
- Еден асистент по предметот биохемија
- Два асистента по предметот гинекологија и акушерство
- Еден асистент по предметот хигиена
- Еден асистент по предметот интерна медицина
- Еден асистент по предметот патолошка анатомија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје и Законот за високото школоство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65).

Молбите комплетирани со сите документи се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето. (1545)

Собирот на работните луѓе на ООЗТ стоковна кука „Скопје“ — Кавадарци

распишува КОНКУРС

за пополнување на работното место
директор на ООЗТ

Услови: Покрај општите услови предвидени со Законот за конституирање на организациите на здружен труд и уписот во судскиот регистар, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено правен или економски факултет со најмалку 10 години работно искуство на раководни должности во стопанството,
- да има виша стручна спрема и 12 години работно искуство на раководни работни должности во стопанството,
- да има средна стручна спрема и најмалку 15 години работно искуство на раководни должности во стопанството.

Кандидатот е обврзан да поднесе програма за развојот на ООЗТ.

Пријавите со доказите во смисла на условите кандидатите да ги поднесуваат до Комисијата за спроведување на конкурсот.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на неговото објавување. (1546)

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор на:

- претседател на Окружниот суд во Битола,
- судија на Окружниот суд во Битола; и
- судија на Окружниот суд во Скопје.

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ 7/65), своите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Од Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОДРЖИНА

Страна

1. Одлука за продажба на станови со кои располага Извршниот совет и за условите на продажбата — — — — — 1
2. Одлука за измена на намената на средствата распоредени за посебни намени со Законот за Републичкиот буџет за 1973 година — — — — — 1
3. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — — 2
4. Решение за утврдување престанување на функцијата член и именување член во Советот на Педагошката академија во Битола — — — — — 2
5. Решение за утврдување престанување на функцијата членови и именување членови на Советот на Педагошката академија во Скопје — — — — — 2
6. Решение за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци во Скопје — — — — — 3
7. Решение за разрешување од должност советник на републичкиот секретар за финансии — — — — — 3
8. Решение за именување помошник на претседателот на Републичката комисија за верски прашања — — — — — 3
9. Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешно работење во судовите од општа надлежност и во стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија (судски деловник) — — — — — 3
10. Правилник за определување на работните места во милицијата на кои може да се прима на работа лице кое нема средна школска спрема — — — — — 4
11. Методологија за искажување на потребните податоци за следење на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и Општествениот договор за организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности — — — — — 4

Општи акти на самоуправните интересни заедници

1. Одлука за стапките и износите на придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година — — — — — 9
2. Одлука за издвојување средства во фондот за развој на здравствената служба во 1974 година — — — — — 9
3. Одлука за утврдување на финансискиот план на приходите и расходите на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците за 1974 година — — — — — 9
4. Одлука за задолжително издвојување средства во Резервниот фонд на Заедницата за 1974 година — — — — — 10